

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот  
“Доградба и реконструкција на објект за сместување за да се прошири понудата и  
подигне квалитетот на сместување и подобрување на конкурентноста”**

**БАШОМАН Л&С ДООЕЛ** во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ изготви проект “Доградба и реконструкција на објект за сместување за да се прошири понудата и подигне квалитетот на сместување и подобрување на конкурентноста”. Целта на проектот е да се добијат сместувачки капацитети кои обезбедуваат усогласеност со очекувањата и потребите на целните туристи во дестинацијата.

**БАШОМАН Л&С ДООЕЛ** во рамките на апликацијата, подготви **Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “Доградба и реконструкција на објект за сместување за да се прошири понудата и подигне квалитетот на сместување и подобрување на конкурентноста”** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за доградба и реконструкција на објектот за сместување. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

**Електронската верзија од Планот за управување со животна средина за проектот е достапна на:**

Проектна канцеларија [www.lrcp.mk](http://www.lrcp.mk)

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: [www.tourismmacedonia.gov.mk](http://www.tourismmacedonia.gov.mk)

**Печатена верзија од Планот за управување со животна средина е достапна на следните локации:**

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)  
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)  
Адреса: Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 60/1, Скопје  
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за животна средина: Љубомир Петковски  
Е-маил: [ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk](mailto:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk)
2. Апартаменти БАШОСКИ Л&С  
Адреса: Пештани, 6000 Охрид  
Телефон: 077 601 601  
Одговорно лице: Дарко Башоски  
Е-маил: [dbasoski@hotmail.com](mailto:dbasoski@hotmail.com)

Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Список за проверка на Планот за управување со животната средина доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина

(дата на објава: \_\_\_\_\_).

Ве молиме Вашите коментари за подобрување на Список за проверка на Планот за управување со животната средина за проектот “Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на “Доградба и реконструкција на објект за сместување за да се прошири понудата и подигне квалитетот на сместување и подобрување на конкурентноста” да ги доставите на наведените е-маил адреси или во БАШОСКИ Л&С и/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број: \_\_\_\_\_

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата

Коментар:

Потпис

Дата